

Книгите внесени во Дигиталниот архив ќе станат достапни не само до научниците, туку и до цел свет и ќе придонесат за зголемен интерес за проучување на македонскиот јазик, како и за негова афирмација.

Дигиталниот архив на македонскиот јазик се формира по пат на собирање, категоризирање, сканирање и дигитална обработка на ретки книги и материјали во врска со македонскиот јазик, култура и традиција.



Пишува:  
Милева ЛАЗОВА

Проектот "Дигитален архив на македонскиот јазик", кој се реализира во рамките на манифестацијата "Година на македонскиот јазик", под покровителство на Владата на Република Македонија, беше промовиран во Македонската академија на науките и уметностите. Во период кога Европската унија и останатите демократски земји се залагаат и го поттикнуваат зачувувањето на културното наследство на народите (материјалното и духовното) во дигитална форма, се наметнува потребата за дигитализација на ретки книги и материјали поврзани со македонскиот јазик.

Со Дигиталниот архив можноста за продор на македонскиот јазик, литература и култура во светот ќе се зголеми, а материјалите ќе станат подостапни. Научниците, лингвистите, проучувачите на културата, историјата и традицијата на Македонија и на македонскиот јазик отсега ќе имаат пристап до ресурсите, кои би им помогнале и би ги поттикнале тие проучувања, а со тоа би придонеле за поширока афирмација на македонскиот јазик во светски рамки. Дигиталниот архив на македонскиот јазик се формира по пат на собирање, категоризирање, сканирање и дигитална обработка на ретки книги и материјали во врска со македонскиот јазик, култура и традиција.

"Многу е важно ако ние се грижиме за македонскиот јазик, за неговата чистота, правилна употреба и вистинско значење. Се надевам дека постепено овој Дигитален архив ќе се збогатува, ќе се зголемува неговата опфатност и ќе се подобрува неговиот технички квалитет", истакна академик Бојан Шоптра-

јанов, потпретседател на МАНУ.

Според Лилјана Поповска, претседател на Програмско-организацискиот одбор на манифестацијата "Година на македонскиот јазик", значајно во овој Проект е тоа што на електронски начин се и ќе бидат претставени најзначајните текстови на македонски јазик. Секој ќе може да види, да пребарува, да дознае, да цитира делови од македонскиот јазик, од македонските текстови. Значајно е и тоа што прв пат во електронска

ценија на македонскиот јазик за да можеме да ги заокружиме сите оние значајни работи кои една нација ја прават нација со свој столб, со свој стожер и нација која ќе биде вековита".

Координаторот на Проектот, проф. д-р Марјан Марковиќ, објасни дека со овој Проект на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика и со манифестацијата ќе се придонесе овие книги во дигитална форма да бидат достапни до цел свет.

верзија ќе бидат претставени говорите од Солунско од пред 80 години. "Автентични говорители од Солунско од денешна северна Грција - вели Поповска - ќе бидат претставени на Интернет. Подобра аргументација за длабочината на македонските корени, за автентичноста на македонскиот идентитет мислам дека не можеме да пронајдеме. Мислам дека на Македонија ќе ѝ биде потребна де-

"Сите оние кои сакаат да се занимаваат со македонскиот јазик и да дознаат повеќе за него и за работите кои се случуваат на почетокот на XX век ќе можат слободно да ги симнат од Интернет и да ги испечатат. Ова се најголемите аргументи не само за постоењето и самобитноста на македонскиот јазик, туку и за историјата на македонскиот јазик, бидејќи се работи за стран-

# АРГУМЕНТАЦИЈА ЗА ДЛАБОЧИНАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ КОРЕНИ



ски научници кои пред 70, 80 години имале неверојатно голем интерес за македонските говори од јужните делови, тоа се работи за Егејска Македонија, конкретно за Солунскиот регион и за регионот околу Корча во Албанија. Уште неколку книги сметавме дека ќе придонесат за афирмација на македонскиот јазик, а тие се 'Македонски студии' на Ватрослав Облак од крајот на XIX век, 'Абецедарот' издаден во Атина, потоа 'Првата македонска граматика' од Круме Кепески од 1946 година, 'Првиот македонски правопис' од Блаже Конески и Крум Тошев од 1950 година и 'Првата македонска граматика на англиски јазик' од 1952 година...", истакна проф. д-р Марковиќ.

Со текот на времето тој ќе се дополнува и ќе го зголемува својот обем со нови ракописи, материјали и ретки книги. Тој е наменет, пред сè, за афирмација на македонскиот јазик во светот и е целосно бесплатен за користење, пребарување и симнување на материјалите. Со формирањето на Дигиталниот архив македонскиот јазик, литература и култура ќе станат достапни до сите заинтересирани не само во Македонија, туку и во цел свет. Со тоа ќе се зголеми многукратно можноста за проучување и афирмација на македонскиот јазик преку едноставно преземање на содржините преку Интернет, ќе се придонесе кон трендовите на Европската унија и пошироката заедница за зачувување на духовното културно наследство во дигитална форма, а Дигиталниот архив на македонскиот јазик ќе биде основа за создавање електронски корпус на македонскиот јазик, со што уште повеќе ќе се зголеми присуството и афирмацијата на македонскиот јазик на светско ниво.

**ИСПРАТИ СМС**  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина\*: **POD 075XXXXXX** каде што **XXXXXX** е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

**СМС ПОДАРОК** услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ  
\*со празно место, како во примерот

**ИСПРАТИ СМС НА**  
**075 14 14 42**  
20 ДЕН. + 18% ДДВ

**СОНОВНИК**

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина\*: **SON** помн  
Толкувањето го добиваш веднаш.  
\*со празно место како во примерот